

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ЕП Логистикс Интернешнл, а.с., со седиште на намести Хрдину 1693/4а, 140 00 Праха 4, Република Чешка и Словенске Железнице, д.о.о., со седиште на ул. Колодворска 11, 1000, Љубљана, Словенија, доставено преку Андреа Лазаревска, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 02.06.2021 година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која **ЕП Логистикс Интернешнл, а.с.**, со седиште на намести Хрдину 1693/4а, 140 00 Праха 4, Република Чешка и **Словенске Железнице, д.о.о.**, со седиште на ул. Колодворска 11, 1000, Љубљана, Словенија ќе формираат целосно функционално заедничко вложување, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност** со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) на ден **06.05.2021** година е доставено а на ден **07.05.2021** година дополнето е известување за концентрација, со која **ЕП Логистикс Интернешнл, а.с.**, со седиште на намести Хрдину 1693/4а, 140 00 Праха 4, Република Чешка и **Словенске Железнице, д.о.о.**, со седиште на ул. Колодворска 11, 1000, Љубљана, Словенија ќе формираат целосно функционално заедничко вложување.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

ЕП Логистикс Интернешнл, а.с., ("**ЕПЛИ**") е друштво во 100% сопственост на Енергетики а Прумислови Холдинг, а.с. (Energeticky a Prumyslovy Holding, a.s.), Република Чешка ("**ЕПХ**"). ЕПХ е вертикално интегрирана единица за енергија која целосно го покрива вредносниот ланец од когенерација, производство на моќ и топлина, пренос на природен гас, складирање на гас, како и

дистрибуција и снабдување на гас, топлина и електрична енергија. ЕПХ Груп нема деловни активности, сопственост или вработени во Северна Македонија.

Словенске Железници, д.о.о ("СЖ") е мајка компанија на СЖ Груп ("СЖ Груп"). СЖ Груп е државен давател на железнички товарен транспорт и шпедиција и железнички патнички сообраќај во државна сопственост. Меѓу другото, компаниите во СЖ Груп исто така ја менаџираат железничката инфраструктура во Словенија и обезбедува услуги на влечна сила и услуги за инспекција и одржување за сите железнички возила.

ЕПЛИ и СЖ имаат намера да добијат заедничка контрола врз ново – создаденото друштво со ограничена одговорност во Словенија ("ЗВ"), на кое СЖ ќе му ги пренесе преку непаричен влог сите негови удели во СЖ- Товарни Промет, д.о.о., Словенија (SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Slovenia) ("СЖ – ТП") и ФЕРШПЕД, д.о.о., Словенија (FERSPED, d.o.o., Slovenia) ("Фершпед"), кои во моментот се друштва во 100% во сопственост на СЖ.

ЗВ ќе биде холдинг-компанија за СЖ-ТП и Фершпед. СЖ-ТП нуди конвенционален и интермодален железнички товарен транспорт и некои придружни логистички услуги поврзани со железничкиот транспорт. Фершпед е шпедитерска компанија. СЖ – ТП има подружница во Северна Македонија, која во моментот не е активна, а Фершпед нема подружници или поврзани лица. СЖ-ТП и Фершпед како и други друштва од СЖ Груп генерираат незначителен приход во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Проф. д-р Владимир Наумовски